

**НАДОМЕСТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕ СО ПАРИЧНИ КАРТИЧКИ ЗА ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ
ЛИЦА СО ВАЖНОСТ ОД 1.4.2021 ГОДИНА**

1. ПАРИЧНИ КАРТИЧКИ
Visa парични картички

	Visa Classic Debit - дебитна картичка	Visa Classic Credit - кредитна картичка	Visa Business Debit - дебитна картичка	Visa Business Credit - кредитна картичка
Членарина за основна картичка за приматели на плата преку ТТК Банка				
- во првата година	20 ден. месечно			
- во останатиот период	<p><u>Без надоместок доколку:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - корисникот во тековниот месец остварил промет во трговија (на ПОС терминали, физички и виртуелни) во висина над 8.000 ден.; - корисникот е примател на пензија или социјална помош; - корисникот има вкупен промет на трансакциската сметка поврзана со картичката до 500 ден. во тековниот месец. 	900 ден. годишно на 12 месечни рати (без надоместок за остварен промет во трговија над 100.000 ден.)	/	/
Членарина за основна картичка за неприматели на плата преку ТТК Банка				
- во првата година	20 ден. месечно			
- во останатиот период	<p><u>Без надоместок доколку:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - корисникот во тековниот месец остварил промет во трговија (на ПОС терминали, физички и виртуелни) во висина над 8.000 ден.; - корисникот е примател на пензија или социјална помош; - корисникот има вкупен промет на трансакциската сметка поврзана со картичката до 500 ден. во тековниот месец. 	1.500 ден. годишно на 12 месечни рати (без надоместок за остварен промет во трговија над 100.000 ден.)	/	/

	Visa Classic Debit - дебитна картичка	Visa Classic Credit - кредитна картичка	Visa Business Debit - дебитна картичка	Visa Business Credit - кредитна картичка
Годишна членарина за дополнителна картичка				
- во првата година	200 ден.	900 ден. на 12 месечни рати (без надоместок за остварен промет во трговија над 100.000 ден.)	Без надоместок	2.400 ден. на 12 месечни рати; За картички без кредитен лимит 600 ден. на 12 месечни рати;
- во останатиот период			600 ден. на 12 месечни рати	Без надоместок за остварен промет во трговија над 150.000 ден.
Итна изработка и издавање картичка ДДВ	1.000 ден.+180 ден ДДВ	2.000 ден.+360 ден.ДДВ	2.000ден.+360 ден.ДДВ	2.000ден.+360 ден.ДДВ
Барање за реиздавање картичка пред истекот на рокот на важност на картичката	300 ден.+54 ден. ДДВ	300 ден.+54 ден. ДДВ	300 ден.+54 ден. ДДВ	300 ден.+54 ден. ДДВ
Реизработка на картичка поради губење, кражба или други оштети на картичка ДДВ	300 ден.+54 ден.ДДВ	500 ден.+ 90 ден.ДДВ	600 ден.+108 ден.ДДВ	600 ден.+108 ден.ДДВ
Откажување картичка во процедура на изработка на картичка ДДВ (за прво издавање)	300 ден.+54 ден.ДДВ	500 ден.+ 90 ден.ДДВ	600 ден.+108 ден.ДДВ	600 ден.+108 ден.ДДВ
Откажување картичка по истекот на рокот за откажување определен од Банката ДДВ (пред редовна обнова на картичката)	300 ден.+54 ден.ДДВ	500 ден.+90 ден.ДДВ	600 ден.+108 ден.ДДВ	600 ден.+108 ден.ДДВ
Откажување на изработена, а неподигната картичка	300 ден.+54 ден.ДДВ	300 ден.+54 ден.ДДВ	300 ден.+54 ден.ДДВ	300 ден.+54 ден.ДДВ
Реиздавање ПИН-код ДДВ	200 ден.+36 ден.ДДВ	200 ден.+36 ден.ДДВ	200 ден.+36 ден.ДДВ	200 ден.+36 ден.ДДВ
Промена на ПИН-код на АТМ	100 ден.	100 ден.	100 ден.	100 ден.
Деблокирање ПИН- код ДДВ	100 ден.+18 ден.ДДВ	100 ден.+18 ден.ДДВ	100 ден.+18 ден.ДДВ	100 ден.+18 ден.ДДВ
Издавање изводи за извршени трансакции	- Печатење редовен извод од трансакциска сметка (до два извода месечно) - Без надоместок - Повторно печатење на веќе издаден редовен извод од трансакциска сметка (препис) - 20 ден. + 3,6 ден. ДДВ	/	/	/
	- на банкомат на ТТК Банка – 10 ден. - на банкомат на друга банка – 20 ден.	20 ден.	20 ден.	20 ден.

	Visa Classic Debit - дебитна картичка	Visa Classic Credit - кредитна картичка	Visa Business Debit - дебитна картичка	Visa Business Credit - кредитна картичка
Неосновано оспорување трансакции со ДДВ	1.000 ден. + реални трошоци од другата банка	1.000 ден. + реални трошоци од другата банка	1.000 ден. + реални трошоци од другата банка	1.000 ден. + реални трошоци од другата банка
Трајно блокирање на стоп-листа со ДДВ	1.500 ден.+270 ден. ДДВ(+Visa трошоци)	1.500 ден. + 270 ден. ДДВ (+Visa трошоци)	1.500 ден.+ 270 ден. ДДВ(+Visa трошоци)	1.500 ден.+ 270 ден. ДДВ(+Visa трошоци)
Деблокирање на картичка со ДДВ, претходно блокирања по налог на клиент	100 ден.+18 ден.	100 ден.+18 ден.	100 ден.+18 ден.	100 ден.+18 ден.
Прва опомена (известување) за неплатени долгови по одобрени картички над 200 денари	/	150 ден.	/	300 ден.
Втора опомена за неплатени долгови по одобрени картички над 200 денари	/	300 ден.	/	500 ден.
Опомена пред тужба за неплатени долгови по одобрени картички над 200 денари	/	600 ден.	/	1.000 ден.
Промена на лимити на картички	/	600 ден.	/	600 ден.
Подигнување готовина од банкомат на ТТК Банка	без провизија	2%+120 ден.	0,3% мин.50 ден.	1.5% +100 ден.
Подигнување готовина од банкомат или на шалтер на друга банка во земјата	1,5%+120 ден.	3%+150 ден.	2% мин.200 ден.	3%+150 ден.
Подигнување готовина од банкомат или на шалтер на друга банка во странство	2%+200 ден.	3,5%+200 ден.	2,5% мин.300 ден.	3,5%+200 ден.
Плаќање на ПОС терминал во земјата и во странство	без провизија	без провизија	без провизија	без провизија
Надоместок за безготовинско плаќање на ПОС терминал на три рати за износ над 1.500 до 6.000 ден.	Без надоместок	/	/	/
Надоместок за безготовинско плаќање на ПОС терминал на шест рати за износ над 6.000 ден.	Без надоместок	/	/	/
Неосновано барање за charge back	мин. 2.000 денари + други стварни трошоци	мин. 2.000 денари + други стварни трошоци	мин. 2.000 денари + други стварни трошоци	мин. 2.000 денари + други стварни трошоци

2. Diners Club International парични картички

Подигнување готовина на шалтер на ТТК Банка со Diners Club International парични картички	5,0%
---	------

**НАДОМЕСТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕ СО ПАРИЧНИ КАРТИЧКИ ЗА ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ
ЛИЦА СО ВАЖНОСТ ОД 5.4.2021 ГОДИНА**

1. ПАРИЧНИ КАРТИЧКИ
Visa парични картички

	Visa Classic Debit - дебитна картичка	Visa Classic Credit - кредитна картичка	Visa Business Debit - дебитна картичка	Visa Business Credit - кредитна картичка
Членарина за основна картичка за приматели на плата преку ТТК Банка				
- во првата година	20 ден. месечно			
	<u>Без надоместок доколку:</u> - корисникот во тековниот месец остварил промет во трговија (на ПОС терминали, физички и виртуелни) во висина над 8.000 ден.;	900 ден. годишно на 12 месечни рати (без надоместок за остварен промет во трговија над 100.000 ден.)	/	/
- во останатиот период	- корисникот е примател на пензија или социјална помош; - корисникот има вкупен промет на трансакциската сметка поврзана со картичката до 500 ден. во тековниот месец.			
Членарина за основна картичка за неприматели на плата преку ТТК Банка				
- во првата година	20 ден. месечно			
	<u>Без надоместок доколку:</u> - корисникот во тековниот месец остварил промет во трговија (на ПОС терминали, физички и виртуелни) во висина над 8.000 ден.;	1.500 ден. годишно на 12 месечни рати (без надоместок за остварен промет во трговија над 100.000 ден.)	/	/
- во останатиот период	- корисникот е примател на пензија или социјална помош; - корисникот има вкупен промет на трансакциската сметка поврзана со картичката до 500 ден. во тековниот месец.			

	Visa Classic Debit - дебитна картичка	Visa Classic Credit - кредитна картичка	Visa Business Debit - дебитна картичка	Visa Business Credit - кредитна картичка
Годишна членарина за дополнителна картичка				
- во првата година	200 ден.	900 ден. на 12 месечни рати (без надоместок за остварен промет во трговија над 100.000 ден.)	Без надоместок	2.400 ден. на 12 месечни рати; За картички без кредитен лимит 600 ден. на 12 месечни рати;
- во останатиот период			600 ден. на 12 месечни рати	Без надоместок за остварен промет во трговија над 150.000 ден.
Издавање и обнова на картичка	100 ден.	100 ден.	150 ден.	150 ден.
Итно издавање и обнова на картичка	1.000 ден.	2.000 ден.	2.000 ден.	2.000 ден.
Барање за реиздавање картичка пред истекот на рокот на важност на картичката	300 ден.	300 ден.	300 ден.	300 ден.
Реизработка на картичка поради губење, кражба или други оштети на картичка	300 ден.	500 ден.	600 ден.	600 ден.
Откажување картичка во процедура на изработка на картичка (за прво издавање)	300 ден.	500 ден.	600 ден.	600 ден.
Откажување картичка по истекот на рокот за откажување определен од Банката (пред редовна обнова на картичката)	300 ден.	500 ден.	600 ден.	600 ден.
Откажување на изработена, а неподигната картичка	300 ден.	300 ден.	300 ден.	300 ден.
Реиздавање ПИН-код	200 ден.	200 ден.	200 ден.	200 ден.
Промена на ПИН-код на банкомат	100 ден.	100 ден.	100 ден.	100 ден.
Деблокирање ПИН- код	100 ден.	100 ден.	100 ден.	100 ден.
Издавање изводи за извршени трансакции	- Печатење редовен извод од трансакциска сметка (до два извода месечно) - без надоместок; - Повторно печатење на веќе издаден редовен извод од трансакциска сметка (препис) - 20 ден + 3,6 ден. ДДВ	/	/	/
Преглед на состојба на сметка на банкомат	- на банкомат на ТТК Банка – 10 ден. - на банкомат на друга банка – 20 ден.	20 ден.	20 ден.	20 ден.

	Visa Classic Debit - дебитна картичка	Visa Classic Credit - кредитна картичка	Visa Business Debit - дебитна картичка	Visa Business Credit - кредитна картичка
Неосновано оспорување трансакции	1.000 ден. + реални трошоци од другата банка	1.000 ден. + реални трошоци од другата банка	1.000 ден. + реални трошоци од другата банка	1.000 ден. + реални трошоци од другата банка
Трајно блокирање на стоп-листа	1.500 ден. (+Visa трошоци)	1.500 ден. (+Visa трошоци)	1.500 ден. (+Visa трошоци)	1.500 ден. (+Visa трошоци)
Деблокирање на картичка претходно блокирања по налог на клиент	100 ден.	100 ден.	100 ден.	100 ден.
Прва опомена (известување) за неплатени долгови по одобрени картички над 200 денари	/	150 ден.	/	300 ден.
Втора опомена за неплатени долгови по одобрени картички над 200 денари	/	300 ден.	/	500 ден.
Опомена пред тужба за неплатени долгови по одобрени картички над 200 денари	/	600 ден.	/	1.000 ден.
Промена на лимити на картички	/	600 ден.	/	600 ден.
Подигнување готовина од банкомат на ТТК Банка	без провизија	2,5%+150 ден.	0,5%+100 ден.	2,5%+150 ден.
Подигнување готовина од банкомат или на шалтер на друга банка во земјата	2%+150 ден.	3%+200 ден.	2%+150 ден.	3%+200 ден.
Подигнување готовина од банкомат или на шалтер на друга банка во странство	2%+200 ден.	3,5%+250 ден.	2,5%+200 ден.	3,5%+250 ден.
Плаќање на ПОС терминал во земјата и во странство	без провизија	без провизија	без провизија	без провизија
Надоместок за безготовинско плаќање на ПОС на три рати за износ над 1.500 ден. до 6.000 ден.	Без надоместок	/	/	/
Надоместок за безготовинско плаќање на ПОС на шест рати за износ над 6.000 ден.	Без надоместок	/	/	/
Неосновано барање за charge back	мин. 2.000 денари + други стварни трошоци	мин. 2.000 денари + други стварни трошоци	мин. 2.000 денари + други стварни трошоци	мин. 2.000 денари + други стварни трошоци
Активирање на административна забрана	/	500 ден.	/	/

2. Diners Club International парични картички

Подигнување готовина на шалтер на ТТК Банка со Diners Club International парични картички	5,0%
---	------